

Обраќање на државен секретар за земјоделство, шумарство и водостопанство г-дин Бесир Јашари

Владата на Република Македонија во својата посветеност за реализација на програмските цели и приоритети, особено внимание и интерес посветува на земјоделството, како дејност во Република Македонија која покрива голем дел од нашата територија и игра клучна улога во одредувањето на состојбата на руралната економија.

Тоа може да се види од поддршката која оваа Влада ја дава на земјоделците преку програмите за поддршка и тоа повеќе од 7 милијарди денари со Програмата за финансиска поддршка во земјоделството, 600 милиони денари преку Програмата за финансиска поддршка во рурален развој, но секако тука е и ИПРАД програмата, со која секоја година се обезбедуваат средства преку мерките од оваа програма, пришто 75% се средства од ЕУ, додека 25% се средства од Владата на Република Македонија.

Но, исто така, во насока на реализација на владините цели и приоритети, во делот на обезбедување на бесплатни стручни совети на земјоделците, е и институционалното зајакнување на АПРЗ за постигнување на квалитет на услуги во согласност со потребите на земјоделството, што ќе придонесе за зголемување на економскиот раст и вработеноста, како предуслов за пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот.

Советодавниот сервис во земјоделството е клучна алка која придонесува за модернизација и прилагодување во земјоделството, имајќи ја во предвид европската ориентација на Република Македонија и статусот на земја кандидат за членство во Европската Унија, за што е потребно прилагодување, како во имплементација на технолошките процеси во примарното земјоделско производство, така и во усогласувањето со регулативата на ЕУ.

Согласно реформите во Заедничката земјоделска политика, сите земји членки на ЕУ имаат обврска да изградат високофункционален систем за советување на земјоделците на терен и менаџмент на фарма, кој ќе им помогне на земјоделците да ги препознаат материјалните текови и за процесите на фарма кои се во врска со животната средина, безбедноста на храната и благосостојбата и здравјето на животните.

Владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како ресорно Министерство, во континуитет ги поддржуваат адаптацијата и модернизацијата на јавната советодавна служба во Република Македонија, нејзината фокусираност кон сопствените клиенти – земјоделците, која притоа, со примена на алатките од современата информатичко – комуникациска технологија се трансформира во ефикасен сервис со кој македонскиот земјоделец ја добива поддршката која ја заслужува, а македонското земјоделство го најде своето место во целокупниот систем на производство на храна и општо во агрокомплексот.